



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09) и дел VIII од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

**Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 1 / 2 0 1 1**

**за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година**

**I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ**

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за потточките од следните мерки:

<b>Мерка 1</b>	<b>Финансиска поддршка за заштита и развој на водната флора и фауна</b>	<b>Максимална вредност на прифатливи трошоци</b>
Потточка 1.3	Финансиска поддршка за непречено движење на рибите при миграции	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 500.000 денари по поединечен корисник</li><li>- не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект</li></ul>
Потточка 1.4	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранско езеро	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 330.000 денари по поединечен корисник</li><li>- не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект</li></ul>

<b>Мерка 2</b>	<b>Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултура и во преработка и маркетинг на риби и производи од риби</b>	<b>Максимална вредност на прифатливи трошоци</b>
Потточка 2.1	Финансиска поддршка за изградба на нови капацитети за аквакултура	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 3.500.000 денари по поединечен корисник</li><li>- не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект</li></ul>
Потточка 2.2	Финансиска поддршка за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 3.500.000 денари по поединечен корисник</li><li>- не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект</li></ul>
Потточка 2.3	Финансиска поддршка за изградба на нови капацитети за преработка на рибите	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 3.500.000 денари по поединечен корисник</li><li>- не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект</li></ul>
Потточка 2.4	Финансиска поддршка за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите	<ul style="list-style-type: none"><li>- до 3.500.000 денари по поединечен корисник</li></ul>



Потточка 2.5	Финансиска поддршка за формирање матично јато	- 600 денари по обележана матица (до максимум 700 единици полово зрели матици по вид риба) - 40 % од вредноста на порибителниот материјал (речна, охридска и виножитна пастрмка, крап и сом)
<b>Мерка 3</b>	<b>Техничка помош и изградба на риболовни пунктови</b>	<b>Максимална вредност на прифатливи трошоци</b>
Потточка 3.5	Изградба на риболовни пунктови	- до 1.800.000 денари

## II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Право на користење на средства имаат следните субјекти, и тоа за потточките:

<b>Субјекти</b>	<b>Потточка</b>
Корисниците на доводните, турбинските и други канали кои го спречуваат нормалното движење на рибите во риболовните води и риболовни здруженија - концесионерите на рибите на риболовната вода на која се наоѓаат (се изградени) препреките	1.3
Единица на локална самоуправа и концесионерот на риби за стопански риболов на <b>Дојранско езеро</b>	1.4
Субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат рибнички капацитет	2.1
Субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура, поседуваат дозвола за аквакултура издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	2.2
Субјекти кои се во рангот на микро, мали или средни претпријатија кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет	2.3
Субјекти кои се во рангот на микро, мали или средни претпријатија кои поседуваат или користат објект наменет за преработка на риби	2.4
Субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал и субјекти вршители на дејност аквакултура, запишани во регистарот на одгледувачи на риби кои набавуваат порибителен материјал од рибници кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал.	2.5
Единица на локална самоуправа за надомест на реализирање на предвидениот предмет на работа или услуга	3.5

## III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со **Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година (Сл. Весник бр. 03/11,).**

За Мерка 1, финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 100% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции.

За Мерка 2, финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции. Ставката на ко-финансирање се зголемува до 55%, 60% и 65% во случаите кога:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција, за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство;



- 60% од вредноста на одобрената инвестиција, за инвестиции во земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје;
- 65% од вредноста на одобрената инвестиција, за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско-рурално подрачје.

За потточката 2.5 финансиската поддршка се исплаќа по принцип на финансирање **40 % од вредноста на порибителниот материјал (речна, охридска и виножитна пастрмка, крап и сом).**

Доделената финансиска поддршка е неповратна.

#### IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата за поделна потточка се доставуваат во оригален примерок.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во **Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година (Сл. Весник бр. 03/11).**

Доколку до Агенцијата се поднесат повеќе барања отколку што има расположливи средства согласно **Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година**, Агенцијата ќе им даде предност на оние баратели кои го поднеле своето барање порано од останатите.

**Еден барател може да поднесе едно барање само за една потточка. Еден барател може да поднесе најмногу 2 поединечни барања по различни мерки или потточки во рамките на една мерка, освен за потточката 2.5. Барател на средствата од потточка 2.5 не може да поднесе барање доколку има увезено порибителен материјал во периодот од Декември 2010 до Декември 2011 година. За потточката 2.5 еден барател може да поднесе барање само по еден основ.**

Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на Договорот за ко-финансирање освен во потточката 2.5 каде барањето за исплата се доставува без претходно склучен Договор со Агенцијата.

#### V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Обрасците „Барање за користење на средства“ и „Барање за исплата“ со листата на потребни документи и Упатството за корисниците може да се подигне на веб-страницата на Агенцијата [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk),

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  
ул. Скупи бр. 3-а, (зграда Фонко)  
1000 Скопје**

#### VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Пополнетите барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2011 година година на македонски јазик заедно со целокупната потребна документација се доставуваат во затворен плик со назнака на предната страна на пликот во горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ” за Јавен повик број 01/2011 и назначување на шифрата на мерката/потточката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на барањето.

**Крајниот рок за доставување на барањата за капитални инвестиции е 01.04.2011 година. Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.**

**Пополнетите барања за исплата за потточката 2.5 заедно со пропратната документација може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата најдоцна до 30.09.2011, почнувајќи од денот на објавување на овој повик.**



## АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и на веб-страницата: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти и Сектор за одобрување на исплата.

Телефон: **02 3097 - 460**, секој работен ден од 10.00 до 14.00 часот

Е-пошта: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk)